



Каталог на производи 2022-2023



МАГАН-МАК ДОО Скопје

ул.Орце Николов бр.71, Скопје

тел. 02/3216-147

e-mail: maganmak@maganmak.com.mk

www.maganmak.com.mk

Hazera
Seeds of Growth

A BRAND OF
Limagrain 



Вовед во Хазера - Запознајте ја Хазера

Хазера е глобален лидер во семенската индустрија. Хазера нуди поддршка, посветеност и експертиза, комбинирајќи децениско искуство со најсовремена технологија. Хазера расте, се развива, произведува и продава сорти и семиња во широк спектар на зеленчукови култури низ целиот свет.

Светско присуство

Седиштето на Хазера се наоѓа во Израел и Холандија, со подружници во 11 земји и широка дистрибутивна мрежа која обезбедува услуги на над 100 пазари. Ова светско присуство ни овозможува да бидеме блиски до нашите клиенти. Тоа ни овозможува да понудиме техничка поддршка и да предвидиме и одговориме на локалните потреби со создавање сорти што одговараат на специфичната клима, условите за одгледување и барањата на пазарот.

Посветеност на иновациите

Нашата етика е да го негуваме напредокот преку посветено истражување. Постојано иновирајќи, ние ја комбинираме модерната наука со традиционалните методи на размножување за да создадеме сорти со врвен квалитет и принос.

Хазера работи директно со водечки меѓународни истражувачки институции. Нашите процеси и лаборатории за квалификација се сертифицирани во согласност со највисоките стандарди за квалитет, и ние сме една од ретките компании во светот со 2 стандардни сертификати: NAL и ISO 17025.

Фокусот кон земјоделците


Сè што правиме се однесува на потребата на земјоделците. Нашите експерти активно работат со земјоделците за да ги проценат нивните потреби, помагајќи да се изберат сорти и даваат насоки и поддршка во текот на целиот циклус на земјоделските култури. Овој практичен пристап додава вредност на земјоделците, помагајќи им да ги максимизираат потенцијалите на земјоделските култури со минимални влогови што доведуваат до долгорочен просперитет.

Член на групацијата Лимаграин

Хазера е дел од групацијата „Лимаграин“, меѓународна земјоделска компанија со седиште во Франција. Одделот за зеленчук на Лимаграин е на прво место во светот кога станува збор за продажба на семе од зеленчук.



	Домат	6
	Пиперка	14
	Лубеница	16
	Диња	20
	Ротквица	26
	Кромид	30
	Зелка	34
	Карфиол	44
	Модар патлиџан	46
	Тиквици	47
	Краставица	48
	Салата	50



Kalloni F1

Силен и продуктивен Beef хибрид на домати со широк спектар на отпорност за производство во пластеници и на отворено поле

- Округли плодови со црвена боја
- Тежина на плодови: 280-350 гр
- Одлична цврстина
- Растенија со силен раст
- Индивидуална берба
- Главна сезона на одгледување:
лето - есен



Отпорност*:

HR: ToMV, Vd, Fol (паса 1,2), For, TSWV

IR: Mj, Mi, TYLCV

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Nausicaa F1

Добар квалитет на плодовите со интензивна црвена боја

- Плодовите се со форма на глобус.
- Тежина на плодови: 280-340 гр
- Со одличен рок на траење по бербата
- Лесна берба
- Главна сезона на одгледување: доцна пролет

Отпорност*:

HR: ToMV, TSWV, Vd, Fol (paca 1,2), Ff, Sl
IR: Mj, Mi

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.

Lampetie F1

- Големи, темно црвени плодови со сферична форма.
- Тежина на плодови: 250-350 гр
- Систем на одгледување: Сортата е погодна за одгледување во пластеници, стакленици и на отворен простор.

Отпорност*:

HR: Vd, Fol (paca 1-3), For, ToMV, TSWV, Sl
IR: Mj, TYLCV

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.

Jastis F1

Многу рана сорта, компактно и здраво растение со добар квалитет и униформност на плодовите. Добра приспособливост на промена на температурата

- Овални плодови со светло црвена боја
- Тежина на плодови: 140-180 гр
- Со одличен рок на траење по бербата
- Лесна берба
- Главна сезона на одгледување пролет и есен

Отпорност*:

HR: Vd, Fol (paca 1,2), ToMV, For, Sl, Ef
IR: Mi, Mj, TYLCV

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.

Brilliante F1

Ран - компактен хибрид

- Тежина на плодови: 150-200 гр
- Систем на одгледување: Во пластеници и стакленици
- Главна сезона на одгледување: пролет – лето

Отпорност*:

HR: ToMV, Vd, Fol (paca 1,2)

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Shiren F1

Компактно и силно растение со голем потенцијал за плодност. Многу атрактивни плодови во облик на “рибина коска”

- Облик на плодови: Округли
- Дијаметар (мм): 25-35
- Brix: 7% -8%
- Систем на одгледување: Во пластеници и стакленици

Отпорност*:

HR: Fol (paca 1,2), ToMV

IR: Mj

Faidra F1

Детерминантен Beef Хибрид за одгледување на шпалир или полегат, со многу добра боја и цврстина

- Облик на плодови: Округли
- Тежина на плодови: 270-300 гр
- Берба: Индивидуална
- Систем на одгледување: Отворено поле
- Главна сезона на одгледување: пролет, лето, есен

Отпорност*:

HR: Vd, Fol (paca 1-2), ToMV, TSWV, SI

IR: Mi, Mj, TYLCV

Galilea F1

Висококвалитетен хибрид на домати од типот Рома со широк спектар на отпорност, можно производство на шпалир или полегат

- Тежина на плодови: 100-170 гр
- Постојаност: Долга
- Цврстина: Многу цврст
- Берба: Индивидуална
- Облик на плодови: Овални
- Систем на одгледување: На отворено поле на шпалир или полегат
- Главна сезона на одгледување: пролет, лето

Отпорност*:

HR: Vd, Fol (paca 1,2), ToMV, Pst, TSWV

IR: Mi, Mj, SI

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.

**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.

**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.

The Future in Pink



Розов домати



Rozy F1

Розов хибрид со многу големи плодови, силно компактно растение

- Облик на плодови: Округли
- Тежина на плодови: 220-250 гр
- Бербата: Индивидуална
- Систем на одгледување:
Во пластеници и стакленици

Отпорност*:

HR: Vd, Fol (раса 0-1), ToMV, TSWV
IR: Mi, Mj, TYLCV

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават. Температурата на почвата над 27°C и други стресови може да предизвикаат намалување на отпорноста кон нематоди.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата кон штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.




Rapanui F1

Розов домати со висококвалитетни плодови, висок принос и добра адаптација за оранжериско одгледување. Одличен квалитет на пловите: убава боја на малина, прекрасен сјај и рамномерност. Издржлив во трговијата и транспортот и се препорачува за извоз или за супермаркети

- Плодовите имаат форма на глобус
- Тежина на плодови: 160-200 гр
- Со одличен рок на траење по бербата
- Лесна бербата
- Главна сезона на одгледување: пролет

Отпорност*:

HR: Vd, Fol (раса 1, 2), ToMV, Ff
IR: Mi, Mj, TYLCV



Слатка пиперка Тип Капија



Darovita F1

- Од зелена до светло црвена боја
- Просечна големина: 15-20 см долга, 4 см ширина
- Плод 120 гр.
- Месест, двокоморен плод

Отпорност*:

HR: ToMV

IR: TSWV

Feraro F1

- Од темно зелена до црвена боја
- 100-120 гр. плод
- Месести плодови
- Многу ран хибрид
- Многу вкусна пиперка, погодна за преработка и печење

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Miracle F1

Многу рана, продуктивна и висококвалитетна лубеница

- Бујност на растенијата: Средна
- Време на созревање: Многу рано
- Облик: Овален
- Тежина на плод: 8-10 кг.
- Период на садење: За рана и главна сезона

Varda F1

Големи плодови, одлична конзистентност, висок квалитет на плодови

- Крупни овални плодови од 12-16 кг
- Средно зелена боја со темни пруги
- Со исклучителна сладост, Brix од 11-12%
- Силен коренов систем
- Висока отпорност на сончева пегавост
- Сезона на садење: пролет, лето

Отпорност*:

IR: Fon 0-1

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Splendid F1

Најголемата рана лубеница од типот Crimson Sweet

- Многу рана и крупна сорта
- Со одличен вкус и внатрешна структура
- Висок принос
- Одличен изглед
- Добар Плод
- Форма: Округло овален
- Боја на месо: Црвена
- Просечна тежина: 11-15 кг
- Светло зелена боја со темно зелени пруги
- Brix: Многу висок
- Складирање: Добро



Nimbus F1


Флексибилна и сигурна хибридна подлога, тип Maxima-moschata

- Силна отпорност кон Фузариум
- Компатибилен со сите видови од семејството на тикви
- Генерира високи приноси

Отпорност*:

HR: Fom (раса 0-2), Fon (раса 1,2), Vd

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Raymond F1

Многу родна, вкусна и крупна
Ананас диња

- Бујност на растенијата: Средна
- Време на созревање: Средно
- Облик: Овален
- Тежина на плод: 3-3,5 кг.
- Период на садење:
За рана и главна сезона

Отпорност*:

HR: Fom (раса 0-2)

IR: Pcu, Px

Rachel F1

Добар принос и добра
конзистентност

- Со подобрена цврстина
- Бујност на растенијата: Средна
- Време на созревање: Средна рана
- Облик: Овален
- Тежина на плод: 3-3,5 кг.
- Период на садење: За рана и
главна сезона
- Забелешки: Подобрена функција LSL


Отпорност*:

HR: Fom (раса 0-2)

IR: Pcu, Px

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Rebecca F1

Многу рана Ананас диња со подобрен рок на складирање

- Ананас тип
- Боја на месото: Бела/Кремаста
- Тип на одгледување:
На отворен простор
- Период на садење: Рана сезона

Отпорност*:

HR: Fom (раса 0-2)

IR: Px

Lavi Gal F1

Многу родна, висококвалитетна диња со многу добар вкус и арома

- Созревање: Средно-рано
- Brix: 11-13%
- Тежина на плод: 1,5-2,5 кг и добар рок на траење по бербата
- Облик: Округли
- Робусно и бујно растение со висок производствен потенцијал.

Отпорност*:

HR: Fom (раса 0-2)

IR: PC, Sf

Honeygal F1

Рана, флексибилна и високо квалитетна

- Бујност на растенијата: Средна
- Време на созревање: Рано
- Облик: Округли
- Тежина на плод: 1,2-2 кг.
- Период на садење:
За рана и главна сезона
- Забелешки:
Добар квалитет на месото

Отпорност*:

HR: Fom (раса 0-2)

IR: Pcu, Px

Zero F1


Рана, висококвалитетна диња со добар принос и одличен вкус

- Бујност на растенијата: Средна
- Време на созревање: Рано
- Облик: Округли
- Тежина на плод: 1-2 кг.
- Период на садење:
За рано производство

Отпорност*:

HR: MNSV, Fom (раса 0-2)

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Fluvia F1

Рана Галија диња со извонреден вкус

- Бујност на растенијата: Средна
- Време на созревање: Рано
- Облик: Округли
- Тежина на плод: 1,2-2 кг.
- Време на садење: Рана
- Вкусна и ароматична

Отпорност*:

HR: Fom (раса 0-2), MNSV

IR: Pcu, Px

Donald F1

Атрактивна Cantaloupe диња со портокалова боја на месестиот дел

- Бујност на растенијата: Силна
- Време на созревање: Средно
- Облик: Округли
- Тежина на плод: 1,4-2,3 кг.
- Период на садење: Рана и главна сезона
- Забелешки: Голем принос

Отпорност*:

HR: Fom (раса 0-2)

IR: Pcu, Px

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
 *ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
 Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.





Ротквица



Ротквица



Prelito F1

Тркалезна црвена ротквица

- Ран хибрид со изразито округли плодови со сјајна црвена боја за одгледување на отворен простор
- Краток период на вегетација
- Светло црвена боја
- Извонредна внатрешна бела боја
- Одлична униформност на плодите, што резултира со многу висок принос
- Во добри услови на одгледување отпорна е на пукање
- Добро прицврстени листови, средно високи

Отпорност*:

IR: Hb

Charito F1

Брзорастечки хибрид за одгледување на отворено и во затворен простор

- Клубени со темно црвена боја, тенок корен
- Дијаметар - 35-45 мм.
- Листовите се со средна висина, силно прицврстени.
- Хибрирот е погоден за механизизирана бербa
- Период на садење од март до септември

Отпорност*:

IR: For

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.

**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Melito F1

Светло-црвена тркалезна ротквица наменета за врзување во снопчиња. Извонреден внатрешен квалитет и силна отпорност кон пламеница

- Единствени тркалезни ротквици со тенко репче
- Силни, исправени и кратки лисја

Отпорност*:

IR: Hb

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
 ** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
 Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.





Кромид

Meranto F1

Шпански тип наменет за долго складирање, вегетација 115 дена. Луковиците се со средна големина, имаат кружна форма

- Луковиците се бакарно обоени со силна обвивка
- Моноцентричен и униформен
- Многу добар потенцијал за плодност и добра толеранција кон прецветување
- Можност за складирање до 6 месеци
- Умерена отпорност на патогенот *Pyrenochaeta terrestris*



Rhino F1

Шпански тип наменет за складирање. Дава „jumbo“ луковици со бакарна боја. Rhino одговара за свежа употреба, складирање и индустриска обработка

- Кружни луковици
- Моноцентричен
- Униформни луковици со бакарна боја на обвивката
- Добра отпорност кон прецветување
- Умерена отпорност на патогенот *Pyrenochaeta terrestris*
- Можност за складирање 6-8 месеци до Март



Taresco F1

- Разновидност на циклус на растење од 120 дена
- За многу долго складирање (до 10 месеци во услови на ладење)
- Силни растенија, со многу листови со дебел восочен слој и многу силен коренов систем
- Луковиците се кружни, со светло жолто- кафена боја на обвивката со тенок врат, претежно во калибар 70-85
- Многу добра униформност на луковиците; со добро прицврстена обвивка
- Погоден за механичка берба



Wolf F1

- Средно ран кромид за презимување, со висок принос
- Луковиците се големи, малку сплескани
- Исправено силно растение
- Добро издржува на ниски температури
- Добра отпорност кон прецветување

Panther F1

- Многу униформен и приносен кромид.
- Луковиците се со исклучителен квалитет, цврста и кружна форма
- Бујно растение со исправени лисја
- Висок процент на моноцентрични луковици со тенок врат.
- Квалитетните луковици може да се чуваат некое време
- Добро издржува на ниски температури

Savel

- Погоден за рано производство во пластеници и стакленици, и како и за производство на отворено поле за време на пролет, лето и есен
- Добрата должина и добриот квалитет на подземниот дел покажува убав контраст помеѓу белиот дел и темно зелената лисна маса
- Лесно се чисти, не формира глава
- Добро толерира болести и разни услови на растење



Зелка

Бела зелка



Magnus-Cresco F1

Многу рана бела зелка, висок принос и добра униформност

- 58-60 дена по пресадувањето
- Можно производство на отворено поле или во пластеници и стакленици
- Висока толеранција кон прецветување
- Многу стабилна на отворен простор и толерантна на пукање на главата
- Главите од зелка се компактни, добро затворени, 1,4-1,8 кг,
Препорачана густина на садење 35 x 50 см (60 000 растенија / ха)

* CMS: Цитоплазматска машка стерилност

НОВО

Carrera F1

- Ран хибрид наменет за производство под агрил
- Подготвен за берба 60 дена по садењето
- 1-1,4 кг.
- Тркалезна форма
- Мазни листови

Bourbon F1

Хибрид погоден за рано производство

- Вегетацијата трае 60-65 дена од садењето
- Се препорачува производство на отворено за свежа употреба
- Тркалезни, големи глави со фина внатрешна структура
- Има многу силен коренов систем, се покажа добро во сите услови на растење
- Веројатно најпродуктивниот хибрид во неговиот сегмент
- Не пука, не прецветува

Landini F1

Хибрид наменет за свежа употреба и за маринирање

- Многу флексибилен хибрид со 90 дена вегетација од садењето
- Главите се тркалезни, зелени, со тежина 3,0 -6,0 кг во зависност од склопот.
- Добра стабилност на отворен простор
- Погоден за преработувачката индустрија

Отпорност*:

HR: Foc

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Cabbice F1

Зелка со “зелена” боја наменета за свежа употреба или за маринирање

- Вегетацијата трае околу 85 дена по садењето
- Атрактивните зелени глави личат на зелка „Футошки“, тежина 1,5 - 3 кг.
- Многу добро може да ја издржи топлината
- Многу добар вкус

Отпорност*:

HR: Foc

Taurus F1

Полу-сплескана сино-зелена зелка. Добро се прилагодува на различните услови на одгледување

- Вегетацијата трае околу 100 дена од садењето
- Просечната тежина на главите е 3,0-6,0 кг. во зависност од склопот
- Препорачана мешавина од растенија: 25.000- 35.000 растенија / ха
- Цврстите, добро пополнети глави се стабилни на отворен простор
- Погодна за обработка

Отпорност*:

HR: Foc

IR: Хсс

Cataleya F1

Сплескана зелка со висок принос

- Вегетацијата трае 80 дена по садењето
- Висок принос
- Многу стабилна на отворен простор
- Исто така се користи за берба на листови

Отпорност*:

HR: Foc

IR: Хсс

Tundra F1

Хибрид за презимување од кел и зелка “глумец”

- За берба од октомври до април
- Тркалезни / овални глави тежат околу 1 - 1,5 кг. Големо растение
- Бојата е темно зелена
- Стабилен на отворен простор
- Исто така се користи за берба на листови
- Добро ги толерира студените услови за одгледување
- Отпорен на прецветување

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
**ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.

Бела зелка



Црвена зелка



Serpentine F1

Ран хибрид од кељ за производство во лето и рано на есен

- Вегетацијата трае околу 100 дена по пресадувањето
- Можна берба од крајот на јули до крајот на септември
- Светло зелени глави
- Тежина на главата околу 1,5 - 2 кг.

Отпорност*:

IR: Хсс

Tourmaline F1

Хибрид од зелка за доцна есен и зима

- Вегетацијата трае 130-140 дена по садењето
- Средни компактни глави
- Листовите се убаво збрчкани
- Темно зелена боја

Отпорност*:

IR: Хсс

Romanov F1

Рана црвена зелка за свежа употреба

- Вегетацијата трае 90 дена по садењето
- Главите имаат округла форма и виолетова боја
- Средно бујно растение со помали лисја на обвивката
- Стабилна на отворен простор
- Добра толеранција на прецветување и пукање

Rococo F1

Црвена зелка

- Вегетацијата трае 110 дена по пресадувањето
- Големи тркалезни глави со интензивна црвена боја, тежина 2-3 кг.
- Мал кочан, фина внатрешна структура, убаво нерватура на листовите
- Средно бујно растение со многу обвивни листови
- Исклучителен принос и многу добра стабилност на отворен простор

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Romus F1

Многу рана црвена зелка за свежа конзумација

- Вегетацијата трае 75 дена по садењето
- Тркалезни глави
- Добра толеранција на топлина

Отпорност*:

IR: Хсс


Brilliant F1

Ран прокелъ за берба во средината на есента

- Вегетацијата трае 130 дена по садењето
- Многу тврди глави
- Стабилен на поле (главите полека паѓаат)
- Добра отпорност кон прецветување

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
 *ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
 Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.





Barcelona F1

Карфиол со брзо растење за рано производство

- Вегетацијата трае 75-80 дена по садењето
- Соцветието е добро покриено, со многу добар квалитет
- Отпорен на розово боење
- Можно е и есенско производство



Ferrara F1

Ран карфиол за берба во текот на летото

- Вегетацијата трае 70 дена по садењето
- Не доцни за берба поради голема топлина
- Бујно растение, соцветието е добро покриено
- Наменет е за рано производство во пластеници и стакленици и за летно производство на отворен простор
- Многу добра толеранција на топлина



Seoul F1

Карфиол со висок принос за свежа употреба или за индустриска обработка

- Вегетацијата трае 75-80 дена по садењето
- За пролетно и есенско производство
- Голем принос, многу компактно соцветие
- Растенијата се со силен хабитус, со големи лисја и добра покриеност на соцветието
- Соцветието е округло со снежно бела боја
- Отпорен на розово боење



Модар патлиџан

Aragon F1

- Полу-долг тип на модар патлиџан
- Сјајна темно виолетова боја
- Компактно растение
- Добро покривање на плодовите

Главна сезона на растење: пролет и лето, во стакленици или на отворено поле



Тиквици

Ezra F1

- Бујно растение со широка и отворена лисна маса
- Цилиндрична форма
- Светло зелена боја
- Должина на плодови 12-17cm





Краставица



Trimax F1

Краставица со одличен квалитет и висок процент на плодови од прва класа

- Големина: од 32 см до 35 см.
- Еднообразни плодови со темно зелена боја
- Бујна вегетативна маса и силно развиен корен
- Полу отворена вегетативна маса која овозможува лесен пристап до плодовите
- Средно до рано зреење на плодовите, со способност за продолжено производство
- Многу висок принос
- Одгледување: Во заштитен простор

Отпорност*:

HR: CVYV, Ccu

IR: CYSDV, Px

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.
 ** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf
 Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Rembrandt F1

Рана сорта со висок принос.
 Приспособена за одгледување во ладни простории и оранжерии со минимално затоплување

- Боја: Сјајна темно зелена боја
- Должина на пловите (cm): 34-36
- Сезона на одгледување: Пролет, лето (есен)

Отпорност*:

HR: CVYV, Ccu, Csa

IR: Px



Robinson

Салата од типот Iceberg за главната сезона

- Боја: Зелена
- Просечна тежина на главата: 300-600 гр.
- Облик на главата: Округла
- Листови: Мазни
- Берба: 35-50 дена од садењето (во зависност од временските услови)
- Голема отпорност на прецветување и толеранција на сушење на рабовите на листовите

Отпорност*:

HR: BI 1-7, 10-11, 13-15, 17, Pb

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Brisamar

Идеална за летно одгледување на високи надморски височини.

Добра приспособливост на екстремна дневна/ноќна температурна разлика. Добро прицврстување и толеранција на изгореници

- Големина: средна
- Боја: Темно зелена
- Површина на листот: мазна
- Сезона на одгледување: Лето
- Тежина: 650-750 грама

* Отпорните сорти може да пројават некои симптоми на болест или оштетување при силен притисок од штетници и/или при неповолни услови на животната средина и/или соочени со нови биотипови, патотипови, раси или соеви на штетниците што може да се појават.

** Ве молиме погледнете ги дефинициите на ISF на http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf Копија од дефинициите за термините што ги опишуваат реакциите на растенијата на штетници во индустријата за растително семе, може да се добијат во нашите канцеларии по ваше барање.



Cancan

Салата со кадрава средно зелена боја со оригинална форма на лист

- Висок принос на униформни листови
- Со одличен рок на траење по бербата
- Свршена за преработка и за свежа конзумација и преработка

Табела-Густина на растенија по хектар

Простор меѓу редови

Простор во редови

CM	150	130	110	90	70	50
75	8,888	10,256	12,121	14,814	19,047	26,666
73	9,132	10,537	12,453	15,220	19,569	27,397
71	9,389	10,834	12,804	15,649	20,120	28,169
69	9,661	11,148	13,175	16,103	20,703	28,985
67	9,950	11,481	13,568	16,583	21,321	29,850
65	10,256	11,834	13,986	17,094	21,978	30,769
63	10,582	12,210	14,430	17,636	22,675	31,746
61	10,928	12,610	14,903	18,214	23,419	32,786
59	11,299	13,037	15,408	18,832	24,213	33,898
57	11,695	13,495	15,948	19,493	25,062	35,087
55	12,121	13,986	16,528	20,202	25,974	36,363
53	12,578	14,513	17,152	20,964	26,954	37,735
51	13,071	15,082	17,825	21,786	28,011	39,215
49	13,605	15,698	18,552	22,675	29,154	40,816
47	14,184	16,366	19,342	23,640	30,395	42,553
45	14,814	17,094	20,202	24,691	31,746	44,444
43	15,503	17,889	21,141	25,839	33,222	46,511
41	16,260	18,761	22,172	27,100	34,843	48,780
39	17,094	19,723	23,310	28,490	36,630	51,282
37	18,018	20,790	24,570	30,030	38,610	54,054
35	19,047	20,790	25,974	31,746	40,816	57,142
33	20,202	23,310	27,548	33,670	43,290	60,606
31	21,505	24,813	29,325	35,842	46,082	64,516
29	22,988	26,525	31,347	38,314	49,261	68,965
27	24,691	28,490	33,670	41,152	52,910	74,074
25	26,666	30,769	36,363	44,444	57,142	80,000
23	28,985	33,444	39,525	48,309	62,111	86,956
21	31,746	31,746	43,290	52,910	68,027	95,238
19	35,087	40,485	47,846	58,479	75,187	105,263
17	39,215	45,248	53,475	65,359	84,033	117,647
15	44,444	51,282	60,606	74,074	95,238	142,857

Отпорност

Отпорноста е способност на (растението) сортата да го ограничи растот и/или развојот на одреден штетник и/или штетата што ја предизвикува во споредба со чувствителните сорти под слична средина и услови и притисок од штетници. Отпорните сорти може да покажат некои симптоми на болеста или оштетување под силен притисок од штетници. Дефинирани се две нивоа на отпорност.

Висока отпорност (HR): сорти кои силно го ограничуваат растот и/или развојот на наведениот штетник и/или штетата што ја предизвикува при нормален притисок од штетници кога ќе се спореди со чувствителни сорти.

Сепак, овие растителни сорти може да покажат некои симптоми или оштетувања под силен притисок од штетници.

Средна отпорност (IR): сорти што го ограничуваат растот и/или развојот на наведениот штетник и/или штетата што ја предизвикува, но може да покаже поголем опсег на симптоми или оштетување во споредба со високоотпорните сорти. Сè уште ќе се појават средноотпорни растителни сорти помалку сериозни симптоми или оштетувања од чувствителните растителни сорти кога се одгледуваат под слични еколошки услови и/или притисок од штетници.

Сорти кои се на исто ниво на отпорност против специфичен штетник може да покажат различна отпорност поради различниот генетски состав на сортата.

Треба да се забележи дека ако се тврди отпор кај одредена сорта, таа е ограничена на наведените биотипови, патотипови, раси или видови на штетници.

Ако во барањето за отпорност за сортата не се наведени биотипови, патотипови, раси или соеви, тоа е затоа што не постои општо прифатена класификација на наведениот штетник по биотип, патотип, раса или сој. Во овој случај отпорноста се тврди само против одредени не специфицирани изолати на тој патоген. Нови биотипови, патотипови, раси или видови што може да се појават не се опфатени со оригиналната изјава за отпорност.

индекс на отпорност на култури



Домат

Патоген	Име	Краток назив
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, race 1,2,3	Жолто фузариозно венеење на домотот	Fol (race 1,2,3)
Fusarium oxysporum f.sp. Radicis lycopersici	Фузариозно венеење на коренот	For
Verticillium dahliae	Зелено овенување	Vd
Meloidogyne javanica	Нематоди	Mj
Meloidogyne incognita	Нематоди	Mi
Tomato mosaic virus	Вирус на мозаик на домотот	ToMV
Tomato torrado virus	Торадо вирус на домотот	ToTV
Tomato yellow leaf curl virus	Вирус на жолто свиткување на листовите на домотот	TYLCV
Tomato spotted wilt virus	Вирус на бронзена некроза на домотот	TSWV
Pseudomonas syringae pv. tomato	Бактериска пегавост	Psi
Leveillula Taurica	Пепелница	Lt
Stemphylium lycopersici	Сива дамкавост на листовите	Sl
Cladosporium fulvum	Мувлосување	Ff



Пиперка

Патоген	Име	Краток назив
Tomato spotted wilt virus	Вирус на бронзена некроза на домотот	TSWV
Tomato mosaic virus	Вирус на мозаик на домотот	ToMV
Pepper mild mottle virus	Вирус на благо шаренило на пиперката сој 1-2-3	PMMoV 1,2,3



Краставица

Патоген	Име	Краток назив
Cucumber vein yellowing	Вирус на пожолтување на нервите кај краставица	CVYV
Cucurbit yellow stunting	Вирус на жолта цудаост кај краставица	CYSDV
Scab and gummosis	Пламеница	Ccu
Corynespora blight and target spot	Дамкавост на листовите	Cca
Powdery mildew	Пепелница	Px



Диња и Лубеница

Патоген	Име	Краток назив
Melon Necrotic Spot Virus	Вирус на некротични дамки на диња	MNSV
Fusarium oxysporum f. sp. Melonis	Фузариозно венеење	Fom
Fusarium oxysporum f. sp. Niveum	Фузариозно венеење	Fon
Podosphaera xanthii	Пепелница	Px
Pseudoperonospora cubensis	Пероноспора	Pcu



Ротквица

Патоген	Име	Краток назив
Hyaloperonospora brassicae	Пламеница	Hb
Rhizoctonia & Aphanomyces	Црна дамкавост	Rs
Aphanomyces raphani	Црно гниење на коренот	Ar
Fusarium oxysporum f. sp. raphan	Фузариозно венеење	For



Кромид

Патоген	Име	Краток назив
Botrytis squamosa	Сиво гниење	Bs



Зелка

Патоген	Име	Краток назив
Xanthomonas campestris pv. campestris	Црно гниење	Xcc
Fusarium oxysporum f. sp. Conglutinans	Фузариозно венеење	Foc

COMMITTED
to
Growing Together



МАГАН-МАК ДОО Скопје

ул.Орце Николов бр.71, Скопје

тел. 02/3216-147

e-mail: maganmak@maganmak.com.mk

www.maganmak.com.mk

Hazera
Seeds of Growth

A BRAND OF
Limagrain 

Внимание: Оваа информација и сите дополнителни/други вербални или писмени информации што може да се дадат во име на Hazera претставуваат просечни резултати од одредени испитувања; тие не се ниту исцрпни, ниту нужно точни и не може да се сметаат за совет, насока, препорака, застапување или гаранција. Времето на севање и површините за одгледување се само индикативни. Сликите се само илустративни. Продажбата и употребата на семињата подлежат на одредбите и условите што се појавуваат колективно на пакувањата и каталозите на семето и/или на: <http://www.hazera.com/terms-and-conditions>. E&OE. © Hazera 2022. Сите права се задржани.